



Влада на Република Северна Македонија
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Скопје, 17 февруари 2025 година

Почитуван колега,

Ми претставува голема чест и задоволство, во името на Владата на Република Северна Македонија и во мое лично име, да Ви упатам искрени честитки по повод 17. Февруари – Денот на независноста на Република Косово, посакувајќи напредок, благосостојба и просперитет за Вашата земја и нејзините граѓани.

Оваа пригода ми овозможува уште еднаш да ја истакнам мојата искрена посветеност за натамошното продлабочување на пријателските односи и соработката меѓу нашите две земји.

Убеден сум дека со заеднички напори ќе продолжиме да ги зајакнуваме врските во сите области од заемен интерес, како и да ја унапредуваме нашата соработка во рамки на регионалните и мултилатералните иницијативи.

Ви упатувам, почитуван колега, изрази на мое високо почитување.

проф. д-р Христијан МИЦКОСКИ

Н.Е. г. Албин КУРТИ
Претседател на Влада на Република Косово

ПРИШТИНА



Government of the Republic of North Macedonia

PRESIDENT

Courtesy translation

Skopje, 17 February 2025

Dear colleague,

On behalf of the Government of the Republic of North Macedonia and on my own personal behalf, it gives me great honour and pleasure to offer you my sincere congratulations upon 17 February, the Independence Day of the Republic of Kosovo, and to wish progress, wellbeing and prosperity of your country and its citizens.

This occasion enables me to reiterate my sincere commitment to further deepening the friendly relations and cooperation between our two countries.

I am confident that with joint endeavour we will continue strengthening the ties in all areas of common interest and improving our cooperation within the regional and multilateral initiatives.

I extend to you, dear colleague, the assurances of my high consideration.

prof. Hristijan MICKOSKI, PhD

H.E. Mr. Albin KURTI
Prime Minister of the Republic of Kosovo

PRISHTINA